

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Број 4

МАЈ

2014 година

---



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

**Илинден**

Арх.бр.08-1471/5  
од 13.05.2014 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија**  
**за општествени дејности**

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за општествени дејности, бр.07-1429/2 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1471/2**  
**Од 13.05.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014г. година ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
**за измена на член на Комисија за општествени дејности**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/5 од 26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април 2013 година. Наместо член на Комисија за општествени дејности, Фросина Каранфиловска, се именува Горанче Димитриевски.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1429/2**  
**Датум на донесување: 08.05.2014г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените**

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, бр.07-1429/3 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1471/2  
Од 13.05.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014 година ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

**за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/7 од 26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април 2013 година. Наместо член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, Анита Серафимовска, се именува Горанче Димитриевски. Наместо Петседател на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, Фросина Каранфиловска се именува Анита Серафимовска.

### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1429/3**  
**Датум на донесување: 08.05.2014г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина**

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, бр.07-1429/4 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1471/3  
Од 13.05.2014г.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014 година ја донесе следната

### **О Д Л У К А**

**за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/4 од 26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април 2013 година. Наместо член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Власто Ѓорѓиевски, се именува Ленче Гочевска.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-1429/4**  
**Датум на донесување: 08.05.2014г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Решението за измена на Решение на членови на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,,- претставници на основачот**

Се објавува Решението за измена на Решение на членови на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,,- претставници на основачот, бр.07-1429/5 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина Илинден го донесе на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1471/4  
Од 13.05.2014г.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.



Врз основа на член 20 став 1 точка 26 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 114 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на РМ бр.23/13), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014 година донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за измена на Решение на членови на Управниот одбор на**  
**ЈОУГД “Гоце Делчев,, - претставници на основачот**

**Член 1**

Со ова Решение се утврдува потреба да се измени Решение бр. 07-1453/18 од 26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април 2013 година. Наместо член на Управен одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,, Фросина Каранфиловска, се именува Горанче Димитриевски.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1429/5  
Датум на донесување: 08.05.2014г.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р.

## СОДРЖИНА

- 1.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија за општествени дејности, бр.08-1471/1 од 13.05.2014 година;
- 2.Одлука за измена на член на Комисија за општествени дејности, бр.07-1429/2 од 08.05.2014 година;
- 3.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, бр.08-1471/2 од 13.05.2014 година;
- 4.Одлука за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените, бр.07-1429/3 од 08.05.2014 година;
- 5.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, бр.08-1471/3 од 13.05.2014 година;
- 6.Одлука за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, бр.07-1429/4 од 08.05.2014 година;
- 7.Решение за објавување на Решението за измена на Решение на членови на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,, -претставници на основачот, бр.08-1471/4 од 13.05.2014 година;
- 8.Решение за измена на Решение на членови на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев,, -претставници на основачот, бр.07-1429/5 од 08.05.2014 година.